



ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ

Државниот завод за статистика е посветен на обезбедување највисок квалитет во статистичката продукција. Оваа посветеност на квалитетот е содржана и во мисијата на ДЗС: продукција на статистички податоци за македонската економија и општество како основа за процесот на донесување одлуки базирани врз релевантни информации.

Политиката за квалитет на ДЗС се базира на Кодексот за работа на европската статистика.

Оваа Политика за квалитет е појдовна основа за активностите, што ги презема Државниот завод за статистика за постојано подобрување на квалитетот на статистичките процеси, квалитетот на продуктите и квалитетот во организацијата на работата.

Државниот завод за статистика се обврзува да ги примени следните правила и принципи во сите негови активности за да обезбеди квалитет на официјалната статистика и нејзино постојано подобрување.

Институционална поставеност и квалитет

Основните карактеристики на институционалната поставеност се: стручна независност, координација и соработка, мандат за прибирање на податоци, адекватност на ресурси, посветеност на квалитет. статистичка доверливост, непристрасност и објективност.

Основните постулати за управување со квалитет се:

- стручна независност, со која се гарантира веродостојноста на статистичките податоци, е утврдена со Законот за државната статистика
- унапредување на прибирањето на статистичките податоци со користење модерни технологии
- јакнење на стручните капацитети на вработените и на менаџерските вештини на раководството
- конзистентност во примената на статистичките норми и стандарди кај сите учесници во националниот статистички систем
- ДЗС ги гарантира приватноста на давателите на податоци, заштитата на доверливоста на информациите што ги обезбедуваат тие и нивното користење само за статистички цели, како и безбедноста на податоците.

Квалитет на статистичките процеси

Продукцијата на статистичките податоци е во согласност со европските и меѓународните стандарди, водичи и добра пракса. Основни карактеристики на продукцијата на статистички податоци се: јасна методологија, релевантни статистички процедури, умерена оптовареност на извештајните единици и ефективност на трошоците.

Процесите во ДЗС се карактеризираат со:

- Спроведување соодветни статистички процедури кај статистичките процеси, кои се базирани на европските и меѓународните методологии и се во согласност со меѓународните класификации и стандарди
- Статистички процеси кои се транспарентни и поткрепени со документи
- Ефективно користење на ресурсите
- Стандардизација на статистичките активности обезбедена со користење на статистичкиот бизнис процес модел и
- Следење на оптовареноста на извештајните единици со статистички обврски и поставување цели за нејзино намалување со временска динамика.

Квалитет на статистичките продукти (аутпути)

Статистичките продукти се објективни и се во согласност со петте димензии на квалитет: релевантност, точност и веродостојност; навременост и прецизност; кохерентност и споредливост; достапност и јасност.

Публикуваните статистички податоци се во согласност со европските стандарди така што:

- статистичките податоци што ги продуцира ДЗС ги исполнуваат потребите на корисниците
- статистичките податоци се точни, веродостојни, навремени и се објавуваат во согласност со Календарот за објавување
- постојано се настојува да се обезбеди споредливост на податоците во време и простор, со посебен акцент на споредливост со европските држави
- податоците се дисеминираат со користење модерни и општо достапни канали за комуникација
- статистичките податоци секогаш се објавуваат со референтни метаподатоци.